

Службен весник

на Република Македонија

Број 173

17 септември 2018, понеделник

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
3195. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО	2	3202. Одлука за давање согласност на правилникот за дополнување на правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни интоксикации (*).....	5
3196. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Австрија и Република Словачка.....	2	3203. Одлука за влегување и престој на странски вооружени сили на територијата на Република Македонија заради изведување на вежбовна активност „ПРЕДИЗВИК 18“	5
3197. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Казахстан.....	3	3204. Правилник за формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација за основање на приватна агенција за вработување	5
3198. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави...	3	3205. Правилник за формата, содржината и начинот на водење на Регистарот на приватни агенции за вработување	7
3199. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетите Арапски Емирати	3	3206. План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2019 година	11
3200. Указ за отповикување од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина	3	3207. Статутарна Одлука за изменување и дополнување на статутот на Агенцијата за катастар на недвижности	13
3201. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движни ствари на Општина Кочани.....	4	3208. Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната(*).....	13

	Стр.		Стр.
3209. Одлука за определување на највисоки цени на одделни нафтени деривати ут- врдени согласно Методологијата.....	15	3212. Решение за започнување на поста- пка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран пери- од 2018-2020 година.....	17
3210. Одлука за престанок на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени де- ривати, биогорива и горива за тран- спорт - трговија на големо со екстра лес- но масло за домаќинство (ел-1), еуроди- зел бс и еурсупер бс 95	17	3213. Решение Е за започнување на по- стапка за донесување на регулатор- на тарифа за прочистување на от- падни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2018 - 2020 го- дина.	17
3211. Решение за започнување на поста- пка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран пери- од 2018 - 2020 година.....	17	3214. Правила за пазар на електрична енергија	18
		Огласен дел	1-48

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА**

3195.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ НАТО

I

Г. Зоран Дабик се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО, со седиште во Брисел.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при НАТО престанува заклучно со 31.10.2018 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 82
17 септември 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

3196.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА АВСТРИЈА И РЕПУБЛИКА СЛОВАЧКА

I

Г-ѓа Василка Попоска-Тренивска се отповикува од
должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република
Македонија во Република Австрија и Република
Словачка, со седиште во Виена.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Австрија и Република Словачка престанува заклучно со 31.10.2018 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 83
17 септември 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Ѓорге Иванов**, с.р.

3197.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН****I**

Г. Илија Псалтиров се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Казахстан, со седиште во Астана.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Казахстан престанува заклучно со 31.10.2018 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 84	Претседател
17 септември 2018 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

3198.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО СОЕДИНЕТИТЕ АМЕРИКАНСКИ ДРЖАВИ****I**

Г. Васко Наумовски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави, со седиште во Вашингтон.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Соединетите Американски Држави престанува заклучно со 31.10.2018 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 85	Претседател
17 септември 2018 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

3199.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ОБЕДИНЕТИТЕ АРАПСКИ ЕМИРАТИ****I**

Г. Сашо Ташевски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетите Арапски Емирати, со седиште во Абу Даби.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Обединетите Арапски Емирати престанува заклучно со 31.10.2018 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 86	Претседател
17 септември 2018 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

3200.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

У К А З**ЗА ОТПОВИКУВАЊЕ ОД ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО УКРАИНА****I**

Г. Столе Змејкоски се отповикува од должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина, со седиште во Киев.

II

Должноста на вонредниот и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Украина престанува заклучно со 31.10.2018 година.

III

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила со денот на објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 87	Претседател
17 септември 2018 година	на Република Македонија,
Скопје	д-р Горге Иванов , с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3201.

Врз основа на член 44 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија”, бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.9.2018 година донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНИ СТВАРИ НА ОПШТИНА КОЧАНИ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за финансии му престанува користењето на движните ствари - книги и тоа:

Реден број	Наслов на книгата	Автор	Издавач	НСБН	Број на примероци	Нивнегтарен број
1	Современ менаџмент	Гарет Доне М. Пеннфер М. Цори	Глобал комуникации	978-608-4522-00-3	1	10029
2	Јавни финансии	Харви С. Роџен, Тед Гејер	Глобал комуникации	978-608-4522-01-0	1	10030
3	Основи на финансиски менаџмент	Стенли Б. Блок, Дефни А. Харт	Глобал комуникации	978-608-4522-02-7	1	10031
4	Принципи на економијата	Н. Грегори Менкин	Нампрес Скопје	978-9989-682-34-6	1	10032
5	Макроекономија	Ендриу Б. Абел, Бен С. Бернанке, Дин Крушор	Табернакула	978-608-210-039-5	1	10033
6	Економија на јавниот сектор	Цезеф Н. Стингланц	Табернакула	978-608-210-056-2	1	10034
7	Макроекономија - Европски текст	Микаел Бурда, Чарлс Виплој	Академски печат	978-608-4563-24-2	1	10035
8	Современо банкарство	Шила Хеферман	Академски печат	978-608-4563-29-7	1	10036
9	Економија во здравството	Пол Ц. Фелдштајн	Академски печат	978-608-4563-43-3	1	10037
10	Напредна макроекономија	Дејвид Ромер	Магор Скопје	978-9989-183-95-9	1	10038
11	Основи на ризик и осигурување	Емет Ц. Воган, Тереза М. Воган	Академски печат	978-608-4563-25-9	1	10049
12	Меѓународна економија - теорија и практика	Пол Р. Кругман, Морис Обстфелд	Табернакула	978-608-210-061-6	1	10050
13	Маркетинг истражување	Дејвид А. Ахер, В. Кумар, Цори С. Деј	Табернакула	978-608-210-066-1	1	10051
14	Модерна економија на трудот - Теорија и јавна политика	Роналд Г. Екренберг, Роберт С. Смит	Магор Скопје	978-9989-183-98-0	1	10052
15	Однесување на потрошувачи	Роџер Д. Блеквил, Пол В. Минијард, Џејмс Ф. Енгел	Табернакула	978-608-210-070-8	1	10053
16	Модерна индустриска организација	Денис В. Карлтон, Дефни М. Перлоф	Табернакула	978-608-210-071-5	1	10054
17	Микроэкономија средно и високо образование	Хал Р. Верман	Табернакула	978-608-210-078-4	1	10055
18	Основи методи во економска математика	Алфа Ц. Чанг, Кевин Вејрајт	Табернакула	978-608-210-084-5	1	10056
19	Статистика за бизнис и економија	Пол В. Уболд, Вилијам Л. Карлсон, Бети Торн	Магор Скопје	978-9989-183-99-7	1	10057
20	Вовед во финансиско сметководство	Чарлс Т. Хоригрен, Гери Л. Сандем, Дон А. Елнот, Дона Р. Филдрик	Магор Скопје	978-608-223-002-3	1	10058
21	Инвестиции	Зин Бодн, Алекс Кејн, Ален Ц. Маркус	Табернакула	978-608-210-085-2	1	10251
22	Меѓународен бизнис: Непредвидување на глобалниот пазар	Чарлс В. Л. Хил	Магор Скопје	978-608-223-012-2	1	10252
23	Принципи на маркетингот	Филип Котлер, Гери Армстронг	Академски печат	978-608-4563-59-4	1	10253
24	Економија на пари, банкарство и финансиски пазари	Фредерик С. Миншан	Магор Скопје	978-608-223-013-2	1	10254
25	Корпоративни финансии	Стивен А. Рос, Рандолф В. Вестерфилд, Дефни Ф. Цаф	Магор Скопје	978-608-223-018-4	1	10255
26	Основи сметководствени принципи	Пен Ц. Вајлд, Кејн Д. Ларсон, Барбара Чангела	Академски печат	978-608-231-019-0	1	10670
27	Основи на економетрија	Дамодар Н. Г. Ушарети	Нампрес Скопје	978-9989-682-74-2	1	11081
28	Стратегиски менаџмент: Конкуренцијата и глобализацијата	Марк А. Хит, Р. Дејвн Арленд, Роберт Е. Хекисон	Нампрес Скопје	978-9989-682-81-0	1	11083
29	Финансиски пазари и институции	Фредерик С. Миншан, Стефан Г. Никис	Академски печат	978-608-231-065-7	1	11085

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење без надоместок на општина Кочани, а за потребите на Средното општинско училиште „Љупчо Сантов“ - Кочани.

Член 3

Министерот за финансии склучува договор со градоначалникот на општина Кочани, со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8019/1
11 септември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3202.

Врз основа на член 72, став (4) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.9.2018 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ
ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НА-
ЧИНОТ НА ВРШЕЊЕ НА ОФИЦИЈАЛНИ КОН-
ТРОЛИ НА САЛМОНЕЛА И ДРУГИ ОДРЕДЕНИ
АЛИМЕНТАРНИ ИНТОКСИКАЦИИ (*)**

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за дополнување на Правилникот за начинот на вршење на официјални контроли на салмонела и други одредени алиментарни интоксикации бр.02-2230/4 од 6.8.2018 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8102/1
11 септември 2018 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
Зоран Заев, с.р.

3203.

Врз основа на член 19 точка 5) од Законот за одбрана („Службен весник на Република Македонија“ бр. 42/01, 5/03, 58/06, 110/08, 51/11, 151/11 и 215/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 11.9.2018 година, донесе

**О Д Л У К А
ЗА ВЛЕГУВАЊЕ И ПРЕСТОЈ НА СТРАНКИ ВО-
ОРУЖЕНИ СИЛИ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕ-
ПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗАРАДИ ИЗВЕДУВАЊЕ
НА ВЕЖБОВНА АКТИВНОСТ „ПРЕДИЗВИК 18“**

1. Се одобрува влегување и престој на 85 (осумдесет и пет) припадници на војската на Република Словенија, со материјално-технички средства и опрема, на територијата на Република Македонија, заради изведување на вежбовна активност „ПРЕДИЗВИК 18“, која ќе се изврши на Армијскиот полигон Криволак, во периодот од 28 септември до 7 октомври 2018 година, со заедничко учество со припадниците на Армијата на Република Македонија.

2. Финансиските трошоци за транспорт, сместување и исхрана на припадниците на војската на Република Словенија ги обезбедува Министерството за одбрана на Република Словенија. Потребните капацитети на Армијата на Република Македонија за изведување на вежбовната активност ги обезбедува Министерството за одбрана, без надоместок.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-8446/1
11 септември 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
д-р Бујар Османи, с.р.

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулативата на Комисијата (ЕУ) бр. 517/2011 од 25 мај 2011 за спроведување на Регулативата (ЕЗ) бр.2160/2003 на Европскиот парламент и на Советот во врска со целите на Унијата за намалување на преваленцата на одредени серотипови на салмонела кај кокошки не-силки од видот Gallus gallus и измена на Регулатива (ЕЗ) бр.2160/2003 и Регулатива бр.200/2010 на Европскиот Парламент и на Советот (CELEX број 32011R0517);

**МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

3204.

Врз основа на член 6 став (2) од Законот за приватните агенции за вработување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/18), министерот за труд и социјална политика донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТ И СОДРЖИНАТА НА ОБРАЗЕЦОТ
НА БАРАЊЕТО И ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТА-
ЦИЈА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ПРИВАТНА АГЕНЦИЈА
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ**

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата и содржината на образецот на барањето и потребната документација за основање на приватна агенција за вработување.

Член 2

Барањето за основање на приватна агенција за вработување се поднесува на образец „Барање за основање на приватна агенција за вработување“, на хартија во бела боја, во А-4 формат, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Член 3

Образецот на барањето од член 2 од овој правилник ги содржи следните податоци:

- примател на барањето;
- наслов на барањето: „БАРАЊЕ за основање на приватна агенција за вработување“;
- податоци за подносителот на барањето (име и презиме, адреса и место на живеење за физичко лице, односно назив и седиште за правно лице);
- ден на поднесување на барањето;
- назив, вид и седиште на агенцијата која се основа;
- документација која се поднесува кон барањето;
- број, датум и место на поднесување на барањето и
- потпис на подносителот на барањето.

Член 4

Кога барањето од член 2 од овој правилник го поднесува физичко лице, во прилог на барањето се поднесува:

- диплома за завршено средно образование, од физичко лице кое ќе биде основач на агенцијата и
- доказ дека на физичкото лице, кое е подносител на барањето, не му е изречена мерка забрана за вршење на дејност.

Кога барањето од член 2 од овој правилник го поднесува правно лице, во прилог на барањето се поднесува и решение за упис на правното лице во Централниот регистар на Република Македонија (тековна состојба), согласно Законот за трговските друштва.

Член 5

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на образецот на барањето заради неиздавање на лиценцата за вршење на привремено вработувања односно недонесување на решение за одбивање на барањето за издавање на лиценцата за вршење на привремено вработувања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 167/11).

Член 6

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-9443/1
7 септември 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

Прилог

ДО
МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ТРУДИ
СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКАБАРАЊЕ
за основање на приватна агенција за вработувањеОд _____, од _____, со адреса на
ул. _____.Подносителот на барањето на ден _____ поднесе барање за основање на приватна
агенција за вработување со назив: _____, вид
_____ и седиште на ул. _____ во
_____.Кон барањето¹ ја приложувам следната документација (обележете ги документите кои ги приложувате):

1. Решение за упис на правното лице во Централниот регистар на Република Македонија
2. Диплома за завршено средно образование
3. Доказ дека не е изречена мерка забрана за вршење на дејност

Број
Датум
местоПодносител на барање

¹ Точката 1 се однесува на основач - правно лице, а точките 2 и 3 на основач – физичко лице.

3205.

Врз основа на член 8 став (2) од Законот за приватните агенции за вработување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 113/18), министерот за труд и социјална политика донесе

П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРИВАТНИ АГЕНЦИИ
ЗА ВРАБОТУВАЊЕ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат формата, содржината и начинот на водење на регистарот на приватни агенции за вработување (во натамошниот текст: регистарот).

Член 2

Регистарот се води во писмена и електронска форма.

Регистарот во писмена форма се води како посебна тврда подврзана книга на образец во бела боја, во А4 формат, кој е даден во прилог и е составен дел на овој правилник.

Запишувањето во регистарот во писмена форма се врши со темно сина боја.

Член 3

На предната страна на корицата на книгата на регистарот централно поставено е отпечатен текст со печатни букви: „Република Македонија“, под него „МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА“. Во средината на предната страна е отпечатен текст: „РЕГИСТАР“, а под него централно поставено: „на приватни агенции за вработување“.

Регистарот ги содржи следните рубрики:

- назив на приватната агенција за вработување;
- реден број;
- име и презиме на основачот-физичко лице/назив на правното лице;
- седиште на агенцијата;
- телефонски број за контакт со агенцијата;
- електронска адреса на агенцијата;
- веб страница на агенцијата;
- вид на лиценца (за посредување/за привремени вработувања);
- број и датум на издавање и важење на лиценцата (за посредување/за привремени вработувања);
- датум на престанок на важење на лиценцата;
- датум на бришење на агенцијата од регистарот и
- забелешка.

Книгата на регистарот ја сочинуваат 100 страници. Секоја агенција се води на две страници, со шест рубрики на првата страница и пет рубрики на втората страница, во кои се содржани четири подрубрики.

Првата и втората страница се целина и се повторуваат до страниците 99 и 100.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на уписот и водењето на регистарот на агенциите за привремени вработувања („Службен весник на Република Македонија“ бр. 71/06).

Член 5

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-9506/1
7 септември 2018 година
Скопје

Министер за труд
и социјална политика,
Мила Царовска, с.р.

Прилог

Република Македонија
МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

РЕГИСТАР
на приватни агенции за вработување

Назив на приватната агенција за вработување					
Реден број	Име и презиме на основачот/Назив на правното лице	Седиште на агенцијата	Тел. број за контакт со агенцијата	Електронска адреса на агенцијата	Веб страница на агенцијата

Вид на лиценца		Број и датум на издавање и важење на лиценцата		Датум на престанок на важење на лиценцата	Датум на бришење на агенцијата од регистарот	Забелешка
За посредување	За привремени вработувања					
		За посредување	За привремени вработувања			

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

3206.

Министерството за транспорт и врски врз основа на член 9 од Уредбата за начинот на распределба, дистрибуција и ревизија на искористеноста на дозволите за меѓународен превоз на стоки („Сл.весник на Република Македонија 163/18) објавува План за распределба на меѓународните транспортни дозволи за 2019 година,

БРОЈ НА ПОЕДИНЕЧНИ ТРАНСПОРТНИ ДОЗВОЛИ ПО ДРЖАВИ И КВОТИ СО НАЗНАКА КОЈ ОД НИВ СЕ ДЕФИЦИТАРНИ ДОЗВОЛИ			
ДРЖАВА	ВИД НА ПОЕДИНЕЧНИ ДОЗВОЛИ	КОЛИЧИНА	КРИТИЧНИ ДОЗВОЛИ
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЕУРО 3	1000	дефицитарни
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЕУРО 4	1000	дефицитарни
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЕУРО 5	4200	дефицитарни
АВСТРИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ ЕУРО 6	700	дефицитарни
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЕУРО 3	400	дефицитарни
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЕУРО 4	700	дефицитарни
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЕУРО 5	1500	дефицитарни
АВСТРИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЕУРО 6	500	дефицитарни
АЛБАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	
БЕЛГИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	1500	
БЕЛОРУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2200	
БЕЛОРУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	
БУГАРИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1150	дефицитарни
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕУРО 3	2000	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕУРО 4	1000	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕУРО 5	4700	
ГЕРМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕУРО 6	1000	
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА ЕУРО 4	150	дефицитарни
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА ЕУРО 5	400	дефицитарни
ГЕРМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА ЕУРО 6	50	дефицитарни
ГЕРМАНИЈА	ГОДИШНИ ДОЗВОЛИ ЕУРО 4	10	
ГЕРМАНИЈА	ГОДИШНИ ДОЗВОЛИ ЕУРО 5	50	
ГЕРМАНИЈА	ГОДИШНИ ДОЗВОЛИ ЕУРО 6	5	
ДАНСКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	800	
ДАНСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	150	
ЕСТОНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	100	
ИРАН	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1000	
ИРАН	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	400	дефицитарни
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЕУРО 3	2000	дефицитарни
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЕУРО 5	2250	дефицитарни
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЕУРО 6	200	дефицитарни
ИТАЛИЈА	ЗА ПРИКОЛКИ И ПОЛУПРИКОЛКИ ПРЕНЕСЕНИ ПРЕКУ МОРЕ ЗА ДА БИДАТ ВЛЕЧЕНИ ОД ВЛЕКАЧ НА ДРУГАТА ЗЕМЈА ПОТПИСНИЧКА	500	
ИТАЛИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ ЗА МАКЕДОНСКИ ПРИКОЛКИ И ПОЛУПРИКОЛКИ	200	
ЛАТВИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	200	
ЛИТВАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	1000	
ЛИТВАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	150	

МОЛДАВИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	300	
МОЛДАВИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	
НОРВЕШКА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	200	
НОРВЕШКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	45	
ПОЛСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1000	
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	3850	дефицитарни
РОМАНИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕУРО 3	1000	дефицитарни
РОМАНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	500	дефицитарни
РУСИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ	2500	
РУСИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	100	дефицитарни
СЛОВЕНИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1150	
СРБИЈА	ТРАНЗИТНИ	5000	
СРБИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ	5000	
СРБИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	дефицитарни
ТУРЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНИ-ПРАЗЕН ВЛЕЗ	3150	
ТУРЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	1300	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ И ТРЕТИ ЗЕМЈИ	350	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕУРО 2	700	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕУРО 3	800	
УКРАИНА	УНИВЕРЗАЛНИ ЗА ЕУРО 5	100	
ФРАНЦИЈА	БИЛАТЕРАЛНО ТРАНЗИТНИ ЕУРО5	3000	
ФРАНЦИЈА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗА ЕУРО 5	200	дефицитарни
ФРАНЦИЈА	ГОДИШНИ ДОЗВОЛИ ЕУРО 5	20	
ХОЛАНДИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	2000	
ХРВАТСКА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	500	
ЦРНА ГОРА	ЗА И ОД ТРЕТА ЗЕМЈА	300	
ШПАНИЈА	УНИВЕРЗАЛНИ	750	
ВКУПНО		67980	

Вкупно нарачани годишни ЦЕМТ дозволи за 2019 година
 - 220 годишни ЕКМТ дозволи за возила со еуро 5 стандард
 - 1080 годишни ЕКМТ дозволи за возила со еуро 6 стандард и
 - 2160 месечни ЕКМТ дозволи за возила со еуро 5 стандард
 - 1296 месечни ЕКМТ дозволи за возила со еуро 6 стандард

БРОЈ НА ГОДИШНИ ЕКМТ ДОЗВОЛИ ПО ВИДОВИ			
	Е 5	Е 6	Вкупно
Со важност и за Австрија	36	60	96
Со важност и за Грција	25	35	60
Со важност и за Руска Федерација	30	48	78
Со важност и за Италија	120	240	360
Обични	9	565	574
Обични без важност за Унгарија	0	132	132
Вкупно:	220	1080	1300

БРОЈ НА МЕСЕЧНИ ЕКМТ ДОЗВОЛИ ПО ВИДОВИ			
	Е 5	Е 6	Вкупно
Со важност и за Руска Федерација	840	288	1128
Обични	1320	1008	2328
Вкупно	2160	1296	3456

Бр. 02-9692
 14 септември 2018 година
 Скопје

Министер
 за транспорт и врски,
 Горан Сугарески, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

3207.

Врз основа на член 11, став (1) алинеја 1 од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15, 153/15, 192/15, 61/16, 172/16 и 64/18), Управниот одбор на Агенцијата за катастар на недвижности донесе

СТАТУТАРНА ОДЛУКА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТА- ТУТОТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Во Статутот на Агенцијата за катастар на недвижности број 01-7492/10 од 30.4.2013 година и број 01-548/8 од 30.1.2015 година, во членот 9 по точката 11 се додава нова точка 12 која гласи:

„12. Водене Регистар на цени и закупнини.“
Точките 12 и 13 стануваат точки 13 и 14.

Член 2

Во членот 16 ставот (8) се менува и гласи:
„Право на учество на јавниот оглас има физичко лице кое ги исполнува условите предвидени во членот 13 од Законот за катастар на недвижности“.

Член 3

Во членот 24 во ставот (1) зборот „државните“ се заменува со зборот „административни“.

Ставот (2) се менува и гласи:

„Вработените административни службеници во Агенцијата со решение од директорот на Агенцијата се распоредуваат во звање и на работно место соодветно на нивното образование и работно искуство, по претходно обезбедена согласност од Министерството за финансии.“

Член 4

Во членот 27 во ставот (1) зборот „државните“ се заменува со зборот „административните“.

Член 5

Во членот 28 во ставовите (1) и (2) зборот „државните“ се заменува со зборот „административните“.

Член 6

Во членот 32 во ставот (1) зборот „државните“ се заменува со зборот „административните“.

Член 7

Во членот 37 во ставот (2) зборовите „од член 17 став 1 точка 7 од овој статут ги изготвува“ се бришат.

Член 8

Оваа статутарна одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето на огласната табла на Агенцијата, а ќе се објави по добивањето согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 0101-31874/1
29 август 2018 година
Скопје

Управен одбор
Претседател,
Ирма Манева, с.р.

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО

3208.

Врз основа на член 44 став (4) точка 6 од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15, 129/15, 213/15, 39/16 и 64/18), директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство, донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРА- ВИЛНИКОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА МИКРОБИОЛОШКИТЕ КРИТЕРИУМИ ЗА ХРАНАТА(*)

Член 1

Во Правилникот за посебните барања кои се однесуваат на микробиолошките критериуми за храната(*) („Службен весник на Република Македонија“ бр. 100/13, 145/14 и 37/17), во членот 5 по точката 14 се додава нова точка 15 која гласи:

„15. „ркулци“ се производи добиени од ртење на семиња и нивниот развој во вода или друг медиум, собрани пред развојот на вистинските лисја и кои се наменети да се јадат цели, вклучувајќи го и семето.“

Член 2

Во Прилогот 1, Поглавје 1 потточката 1.4 се менува и гласи:

1.4 Список на микроорганизми и животни организми	<i>Salmonella</i> spp.	5	0	Отсутно во 25gr	EN ISO 6579	Месо произведено на пиларот во текот на неговите рок на траење
	<i>Campylobacter</i> spp.	5	0	Отсутно во 25gr	EN ISO 10273-2	
	<i>Yersinia enterocolitica</i>	5	0	Отсутно во 25gr		

Во Поглавјето 2, по потточката 2.1.8 се додава нова потточка 2.1.9 која гласи:

2.1.9 Трупови од бројлери	<i>Campylobacter</i> spp.	50 (1)	n=20 q=15, q=11, q=10	1.000 cfu/g	EN ISO 10273-2	Трупови од птици	Покривање на: патогени микроорганизми, патогени протозои, контролите на процесот, влошките на квалитетот и на безбедноста на мислите на фармите ги контролира.
---------------------------	---------------------------	--------	--------------------------------	-------------	----------------	------------------	--

Фусотата (2) се менува и гласи:

„(2) За точките 2.1.3-2.1.5 и 2.1.9 $m = M$.“

Во поднасловот "Толкување на резултатите од тестот" на крајот на текстот се додава следниот текст:

„*Campylobacter* spp. кај трупови од живина на бројлери:

- задоволително, ако максимум с/п вредностите се $> m$ и
- незадоволително, ако повеќе од с/п вредностите се $> m$."

Во Поглавјето 3, точката 3.2 се менува и гласи:

(*) Со овој правилник се врши усогласување со Регулацивата (ЕЗ) БР. 209/2013 од 11 март 2013 година со која се менува Регулацивата 2073/2005 за микробиолошките критериуми за 'ркулци и правила за земање на мостри од трупови од живина и свежо живинско месо (CELEX број 32013R0209) и Регулацивата на Комисијата (ЕУ) 2017/1495 од 23 август 2017 година за изменување и дополнување на Регулацивата (ЕЗ) бр. 2073/2005 во однос на *Campylobacter* кај трупови од бројлери (CELEX број 32017R1495).

„Бактериолошко земање мостри во кланици и во простории за производство на мелено месо, подготовки од месо, механички одвоено месо и свежо месо

Правила за земање мостри од трупови на говеда, свињи, овци, кози и коњи

Деструктивните и не-деструктивните методи за земање мостри, изборот на места за земање мостри и правилата за складирање и транспорт на мостри што треба да се користат се дадени во стандардот ISO 17604.

Се земаат мостри од пет трупови по случаен избор во текот на секоја сесија за земање мостри. Местата за земање на мостри треба да бидат избрани земајќи ја во предвид технологијата на колење што се користи во секој објект.

Кога се земаат мостри за анализа на бројот на Enterobacteriaceae и аеробни колонии, истите се земаат од четири места на секој труп. Четирите мостри од ткиво, вкупно 20 cm², треба да бидат добиени со деструктивен метод. Кога се користи не-деструктивниот методот за оваа намена, површината за земање мостри треба да покрива минимум 100 cm² (50 cm² за трупови од мали преживари) по место за земање мостри.

Кога се земаат мостри за анализите на Salmonella, се користи метод за земање мостри со абразивни сунѓери. Треба да бидат избрани области со најголема веројатност за контаминација. Вкупната површина за земање мостри треба да покрива минимум 400 cm².

Кога мострите се земаат од различни места од трупот, пред испитувањето од нив се формира збирна мостра.

Правила за земање мостри за трупови од живина и свежо месо од живина

Со цел да се олесни земањето на мостри на операторите со храна во рамките на нивните сопствени планови за мострирање, планот за земање мостри за Campylobacter може да го следи истиот пристап за тестирање, како и за критериумот за хигиена на процесот утврден за Salmonella кај трупови од живина. Истиот примерок од кожата на вратот кој се користи за тестирање на усогласеноста со критериумот за хигиена на процесот за Salmonella кај трупови од живина може да се користат за анализата на Campylobacter.

Кланиците треба да земат мостри од целите трупови од живина со кожата на вратот за анализите на Salmonella и Campylobacter.

Објектите за расекување и преработка, кои не се дел на кланицата, што го расекуваат и обработуваат месото добиени само од таа кланица, исто така земаат мостри за анализа на Salmonella. Кога го прават тоа, тие треба да дадат приоритет на цели трупови од живина со кожата на вратот, доколку се достапни, но истовремено да се обезбеди дека и живината со кожа и/или делови од живина без кожа или со мала количина на кожа се покриени, и тој избор е базиран на ризик.

Кланиците во своите планови за мострирање треба да ги вклучуваат трупови од живина од јата со непознатата Salmonella статус или со статус за кој се знае дека е позитивен на Salmonella Enteritidis или Salmonella Typhimurium.

При тестирање на критериумите за хигиена на процесот утврдени во Поглавје 2 потточка 2.1.5 и потточка 2.1.9 од овој прилог за Salmonella и Campylobacter кај трупови од живина во кланиците, ако тестовите за Salmonella и Campylobacter се вршат во иста лабораторија, се земаат кожи од врат од минимум 15 трупови од живина по случаен избор по ладење за време на секоја сесија на земање мостри. Пред испитувањето, мостри на кожата од вратот земени од најмалку три трупови од

јато жи вина со исто потеклото се собираат во еден примерок од 26 g. Така, мострите од кожата на вратот формираат 5 × 26 g конечни мостри (26 g се потребни за да се извршат анализи за Salmonella и Campylobacter од еден примерок паралелно).

По земањето мострите треба да се чуваат и да се транспортираат во лабораторија на температура не пониска од 1°C и не повисока од 8°C, а времето помеѓу земањето на мострата и тестирањето за Campylobacter треба да биде помало од 48 часа со цел да се обезбеди одржување на интегритетот на примерокот. Мостри кои достигнале температура од 0°C не се користат за да се потврди усогласеноста со критериумите за Campylobacter. Мострите од 5 × 26 g не треба да се користат за да се потврди усогласеност со критериумите за хигиена на процесот утврдени во Поглавје 2 потточка 2.1.5 и потточка 2.1.9 од овој прилог и критериумот за безбедност на храната утврден во Поглавје 1 потточка 1.38 од овој прилог. Со цел да се подготви почетната суспензија во лабораторијата, 26 g доза за испитување ќе се префрли во девет волуменска (234 ml) пуферирана пептонска вода (BPW). BPW треба да биде на собна температура пред додавањето. Мешавината треба да се третира во stomacher или пулсификатор за приближно едена минута. Треба, што е можно повеќе, да се избегнува создавањето на пена со отстранување на воздухот од stomacher. Од оваа почетна суспензија 10 ml (~ 1 g) се пренесува на празна стерилна цевка и 1 ml од 10 ml се употребува за броење на Campylobacter на селективни плочи. Остатокот од почетната суспензија (250 ml ~ 25 g) треба да се користи за откривање на Salmonella.

При тестирање на критериумите за хигиена на процесот утврдени во Поглавје 2 потточка 2.1.5 и потточка 2.1.9 од овој прилог за Salmonella и Campylobacter кај трупови од живина во кланиците, ако тестовите за Salmonella и Campylobacter се спроведуваат во две различни лаборатории, се земаат кожи од вратот од најмалку 20 трупови од живина по случаен избор по замрзнување во текот на секоја сесија за земање мостри. Пред испитувањето, кожи од врат од најмалку четири труповите живина од истото јато на потекло се собираат во еден примерок од 35 g. Така, формираните мостри од кожа на вратот формираат мостри од 5 × 35 g, кои за возврат треба да се поделат за да се добијат 5 × 25 g финални мостри (да бидат тестирани за Salmonella) и 5 × 10 g финални мостри (да бидат тестирани за Campylobacter).

По земањето мострите треба да се чуваат и да се транспортираат во лабораторија на температура не пониска од 1°C и не повисока од 8°C, а времето помеѓу земањето на мострата и тестирањето за Campylobacter треба да биде помало од 48 часа со цел да се обезбеди одржување на интегритетот на примерокот. Мостри кои достигнале температура од 0°C не се користат за да се потврди усогласеноста со критериумите за Campylobacter. Мострите од 5 × 25 g се користат за да се потврди усогласеноста со критериумите за хигиена на процесот утврдени во Поглавје 2 потточка 2.1.5 од овој прилог и критериум за безбедност на храната утврден во Поглавје 1 потточка 1.38 од овој прилог. Финалните мостри од 5 × 10 g се користат за да се потврди усогласеноста со критериумот за хигиена на процесите утврден во Поглавје 2 потточка 2.1.9 од овој прилог.

За анализите на Salmonella за свежо месо од живина, освен месо од трупови од живина, треба да се земат пет мостри од најмалку 25 g од иста серија. Мострата земена од делови од живина со кожа треба да содржи кожа и тенко парче мускул во случај количината на кожата да не е доволна за да формира единица мостра. Примерот земен од делови од живина без кожа или само со мала количина на кожа треба да содржат

тенок слој на површински мускули или парчиња додадени на било која кожа што е присутна за да се направи доволна единица мостра. Парчињата од месо се земаат на начин што вклучува колку што е можно поголема површина на месото.

Упатства за земање на мостри

Подетални упатства за земање на мостри од трупови, особено во врска со местата за земање мостри, може да бидат вклучени во водичи за добра практика согласно член 10 од Правилникот за општите барања за примарно производство и придружни операции како и општите барања за храна^(*).

Фреквенции за земање мостри од трупови, мелено месо, подготовки од месо, механички одвоено месо и свежо месо од живина

Операторите со храна од кланици или објекти за производство на мелено месо, подготовки од месо, механички одвоено месо или свежо месо од живина треба да зема мостри за микробиолошка анализа најмалку еднаш неделно. Денот на земање мостри треба да се менува секоја недела за да се обезбеди секој ден од неделата да е покриен.

Што се однесува до земањето мостри од мелено месо и подготовки од месо за анализи на *E. coli* и анализа на бројот на аеробни колонии, фреквенцијата на тестирање може да се намали на секои две недели, ако се постигнат задоволителни резултати шест последователни недели.

Во случај на земање мостри за анализа на *Salmonella* од мелено месо, подготовки од месо, трупови и свежо месо од живина, фреквенцијата може да се намали на две недели, ако се добиени задоволителни резултати во текот на 30 последователни недели. Фреквенцијата на земање мостри за *Salmonella* може исто така да се намали согласно националната програма за контрола на *Salmonella* доколку со неа е опфатено тестирање кое го заменува примерокот утврден во овој став. Фреквенцијата на земање мостри може дополнително да се намали доколку националната програма за контрола на *Salmonella* покажува дека преваленцијата на *Salmonella* е ниска кај животните купени од кланицата.

Во случај на земање мостри за анализа на *Campylobacter* од трупови од живина, фреквенцијата може да се намали на секои две недели, ако се добиени задоволителни резултати во текот на 52 последователни недели. Фреквенцијата на земање мостри *Campylobacter* може да се намали ако е воспоставена официјална или официјално признаена национална или регионална програма за контрола на *Campylobacter* и ако оваа програма вклучува земање мостри и тестирање еквивалентни на барањата за земање мостри и тестирање потребни за потврдување на усогласеноста со критериумот за хигиена на процесите утврден во Поглавје 2 потточка 2.1.9 од овој прилог. Доколку во контролната програма за контрола на *Campylobacter* е поставен низок степен на контаминација на јатата за *Campylobacter*, фреквенцијата на земање мостри може понатаму да се намали ако се достигне ова ниво на ниска контаминација на *Campylobacter* во период подолг од 52 недели во фармите на потекло на бројлерите купени од кланицата. Во случај кога контролната програма покажува задоволителни резултати во текот на одреден период од годината, фреквенцијата на анализата на *Campylobacter* исто така треба да се приспособи на сезонските варијации по овластување од Агенцијата согласно член 44 став (5) од Законот за безбедност на храната.

Меѓутоа, врз основа на анализа на ризик и следствено одобрено од Агенцијата согласно член 44 став (5) од Законот за безбедност на храната, мали кланици и објекти за производство на мелено месо, подготовки од месо и свежо месо од живина во мали количини може да бидат изземени од овие фреквенции за земање мостри.“

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се објави по претходно добиена согласност од Владата на Република Македонија.

Бр. 02-1962/4
11 јули 2018 година
Скопје

Агенција за храна
и ветеринарство
Директор,
Зоран Атанасов, с.р.

(*) Членот 10 од Правилникот за општите барања за примарно производство и придружни операции како и општите барања за храна е усогласен со членот 7 од Регулацијата (ЕЗ) бр. 2004/852 на Европскиот парламент и на Советот од 29 април 2004 година за хигиена на храната, (CELEX број 32004R0852).

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3209.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 24, став 1, точка 1, алинеја 16 и член 149 од Законот за енергетика (“Службен весник на РМ” бр. 96/2018), член 28 од Законот за акцизите (“Службен весник на РМ” бр. 32/2001, 50/2001, 52/2001, 45/2002, 98/2002, 24/2003, 96/2004, 38/2005, 88/2008, 105/2009, 34/10, 24/11, 55/11, 135/11, 82/13, 98/13, 43/14, 167/14, 188/14, 129/15, 154/15, 192/15, 23/16 и 171/17), член 28 и 29 од Законот за данокот на додадена вредност (“Службен весник на РМ” бр. 44/99, 59/99, 86/99, 11/00, 08/2001, 21/2003, 19/2004, 33/2006, 45/2006, 101/2006, 114/2007, 103/2008, 114/2009, 133/2009, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/2005, 81/2005, 24/2007, 159/2008, 83/209, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) и Уредбата за начинот на утврдување, пресметување и уплатување на надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати што се плаќаат при увоз и/или производство на нафтени деривати (“Службен весник на РМ” бр. 138/09, 52/11 и 51/14), на седницата одржана на 17.09.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НАЈВИСОКИ ЦЕНИ НА ОДДЕЛНИ НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ УТВРДЕНИ СОГЛАСНО МЕТОДОЛОГИЈАТА

Член 1

Претпријатијата кои произведуваат деривати од нафта можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати така што највисоките производни цени да изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	34,733
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	36,319
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	36,458
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	35,826
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	27,821

Член 2

Претпријатијата и другите правни и физички лица, што вршат промет на нафтени деривати и увозници (во натамошниот текст: претпријатија) ги формираат цените за одделни нафтени деривати така што:

А.Највисоките малопродажни цени (1 ГРУПА НА ЦЕНИ) да изнесува и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	72,50
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	74,00
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	66,00
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	54,50
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	34,351

Б. Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да ги формираат цените за одделни нафтени деривати во однос на највисоките цени од точката А на став 1 на овој член (1 ГРУПА НА ЦЕНИ), освен од подточката "г" и тоа: за 0,5 ден/лит пониски (2 ГРУПА НА ЦЕНИ), за 1,00 ден/лит пониски (3 ГРУПА НА ЦЕНИ) и за 1,5 ден/лит пониски (4 ГРУПА НА ЦЕНИ), согласно следната табела и да изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ) ден/лит
ЕУРОСУПЕР БС - 95	72.00	71.50	71.00
ЕУРОСУПЕР БС - 98	73.50	73.00	72.50
ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	66.50	66.00	64.50
Е.П.-1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	54.00	53.50	53.00

Претпријатијата што вршат промет на нафтени деривати можат да вршат промет на секој дериват поодделно по една од цените утврдени за тој дериват во една од групите на цени определени согласно оваа одлука.

Цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен цената за мазутот М-1 НС, важат франко пумпна станица, а цената на мазутот М-1 НС важи франко производител во земјата.

Во цените од сите четири ценовни групи формирани согласно став 1 на овој член, освен во цената за мазутот М-1 НС, содржани се и трошоците за превоз од 0,50 ден/литар.

Во малопродажните цени формирани согласно овој член содржан е данокот на додадена вредност согласно Законот.

Член 3

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за финансирање на активностите во областа на животната средина кои согласно Законот за животната средина го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,080
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,080
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,030
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,040
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,050

Член 4

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа Одлука содржан е надоместокот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати кои согласно Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати го плаќаат обврзниците утврдени со овој закон при увоз и/или производство на нафтени деривати и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	0,890
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	0,890
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	0,300
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	0,300
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,740

Член 5

Во малопродажните цени утврдени со членот 2 од оваа одлука акцизите кои ги плаќаат обврзниците согласно Законот изнесуваат и тоа:

а) Моторни бензини		ден/лит
- ЕУРОСУПЕР БС - 95	до	22,038
- ЕУРОСУПЕР БС - 98	до	21,723
б) Дизел гориво		ден/лит
- ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	до	15,444
в) Масло за горење		ден/лит
- екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	до	6,320
г) Мазут		ден/кг
- М-1 НС	до	0,100

Член 6

Во малопродажните цени утврдени согласно членот 2 од оваа одлука, трошоците на прометот на секој поодделен нафтен дериват од секоја ценовна група изнесуваат:

НАФТЕН ДЕРИВАТ	Ед. мерка	(1 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(2 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(3 ГРУПА НА ЦЕНИ)	(4 ГРУПА НА ЦЕНИ)
ЕУРОСУПЕР БС - 95	литар	3.200	2.775	2.353	1.929
ЕУРОСУПЕР БС - 98	литар	3.200	2.775	2.353	1.929
ЕУРОДИЗЕЛ БС (д-е-в)	литар	3.200	2.775	2.353	1.929
ЕЛ 1 - ЕКСТРА ЛЕСНО 1	литар	3.200	2.775	2.353	1.929
МАЗУТ М-1 НС	литар	0.400	0.400	0.400	0.400

Член 7

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се применува од 00:01 часот на 18.09.2018 година и истата ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија” и на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија.

Бр. 02-1805/1
17 септември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3210.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија врз основа на член 24 став 1 точка 1 алинеја 17 (“Службен весник на Република Македонија” бр.96/18) и член 50 став 1 алинеја 1 и член 51 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности (“Службен весник на Република Македонија” бр.143/11, 78/13, 33/15 и 207/16), постапувајќи по Барањето за престанување на лиценца за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, УП1 бр. 07-20/10 од 17.08.2018 година, на Трговското друштво за градежништво, трговија и услуги Стерјовски Митре МИТ ОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Ресен, на седницата одржана на 13.09.2018 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕСТАНОК НА ЛИЦЕНЦА ЗА ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО СУРОВА НАФТА, НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ, БИОГОРИВА И ГОРИВА ЗА ТРАНСПОРТ - ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО СО ЕКСТРА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ДОМАЌИНСТВО (ЕЛ-1), ЕУРОДИЗЕЛ БС И ЕУРОСУПЕР БС 95

1. Лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија на големо со сурова нафта, нафтени деривати, биогорива и горива за транспорт - трговија на големо со Екстра лесно масло за домаќинство (ЕЛ-1), Еуродизел БС и Еуросупер БС 95, на Трговското друштво за градежништво, трговија и услуги Стерјовски Митре МИТ ОИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Ресен со евидентен број НД - 18.03.1/10.2/17 издадена од Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија со Одлука УП1 бр. 07-20/10 од 01.11.2010 година, изменета со Одлука УП1 бр. 07-20/10 од 21.07.2017 година (“Службен весник на Република Македонија” бр.144/10 и 102/17), ПРЕСТАНУВА, по барање на носителот.

2. Оваа Одлука е конечна во управната постапка.

3. Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

УП1 бр. 07-20/10
13 септември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3211.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија врз основа на член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги (“Службен весник на РМ” бр.7/16) и член 14 став (7) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (“Службен весник на РМ” бр.63/17), на седницата одржана на ден 14.09.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА ЗА ПИЕЊЕ ИЛИ ВОДОСНАБДУВАЊЕ НА ЈКП ПРОЛЕТЕР РЕСЕН ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДИНА

1. Да се започне постапка за донесување на регулаторна тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2018-2020 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

УП1 бр. 08-130/17
14 септември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3212.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија врз основа на член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги (“Службен весник на РМ” бр.7/16) и член 14 став (7) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (“Службен весник на РМ” бр.63/17), на седницата одржана на ден 14.09.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП ПРОЛЕТЕР РЕСЕН ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДИНА

1. Да се започне постапка за донесување на регулаторна тарифа за собирање и одведување на урбани отпадни води на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2018 - 2020 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во “Службен весник на Република Македонија”.

УП1 бр. 08-131/17
14 септември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3213.

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија врз основа на член 13 став (14) од Законот за утврдување на цени на водните услуги (“Службен весник на РМ” бр.7/16) и член 14 став (7) од Правилникот за начинот и постапката за утврдување на тарифа за водна услуга и на регулаторна тарифа за водна услуга (“Службен весник на РМ” бр.63/17), на седницата одржана на ден 14.09.2018 година, донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА РЕГУЛАТОРНА ТАРИФА ЗА ПРОЧИСТУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ НА ЈКП ПРОЛЕТЕР РЕСЕН ЗА РЕГУЛИРАН ПЕРИОД 2018 - 2020 ГОДИНА

1. Да се започне постапка за донесување на регулаторна тарифа за прочистување на отпадни води н на ЈКП Пролетер Ресен за регулиран период 2018 - 2020 година.

2. Решението влегува во сила со денот на донесувањето а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-132/17
14 септември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

3214.

Врз основа на член 92, став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18), Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија на седница одржана на ден 11 септември 2018 донесе

П РА В И Л А
ЗА ПАЗАР НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на уредување

Член 1

(1) Со овие Правила за пазар на електрична енергија (во понатамошниот текст: Правила) во согласност со одредбите од Законот за енергетика се уредува:

1) организацијата и функционирањето на пазарот на електрична енергија со билатерални договори (во понатамошниот текст: пазар),

2) начинот на регистрација и идентификација на учесниците на пазарот,

3) условите што треба да ги исполнуваат учесниците на пазарот,

4) правата и обврските на учесниците на пазарот,

5) воспоставувањето, организирањето и контролата на тргувањето со електрична енергија, вклучувајќи го и прекуграничното тргување, во согласност со обврските од членувањето во меѓународните организации,

6) условите, начинот и постапката за набавка на електрична енергија од страна на вршителите на регулирани енергетски дејности, со цел набавките да бидат спроведени на конкурентен, транспарентен и недискриминаторен начин и да се обезбеди рамноправен пристап на сите заинтересирани домашни и странски понудувачи,

7) откупот на електричната енергија од повластени производители кои користат повластени тарифи за производство на електрична енергија од обновливи извори на енергија и нејзина продажба на снабдувачите и трговците, како и производителите во услови кога директно продаваат електрична енергија на потрошувачи кои ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот, како и начинот на уредување на правата и обврските на операторите на електропреносните и електродистрибутивните системи и повластените производители на електрична енергија, и

8) други прашања поврзани со организацијата и функционирањето на пазарот.

(2) Целта на овие Правила е да се обезбеди транспарентен и недискриминаторен начин на организацијата и управувањето со пазарот заради обезбедување ефикасен, конкурентен и одржлив пазар.

(3) Овие Правила ги применуваат сите учесници на пазарот, како и сите субјекти кои учествуваат во постапки и преземаат дејствија пропишани со овие Правила.

(4) Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија ја следи примената на овие Правила.

Дефиниции

Член 2

(1) Дефинициите за одделните изрази, содржани во Законот за енергетика, се применуваат и во овие Правила.

(2) Одделни изрази употребени во овие Правила го имаат следното значење:

1) „ЕИС“ - енергетски идентификационен код е единствена ознака на учесникот на европскиот пазар на електрична енергија која ја издава тело назначено за издавање на ЕИС ознаки,

2) „виша сила“ се сите непредвидливи природни појави, како и настани и околности кои што се надвор од влијанието на учесниците на пазарот и кои не може да ги предвидат и да ги спречат со примена на разумно прифатлив напор, а поради кои учесниците на пазарот не биле во состојба да ги исполнат обврските утврдени со овие Правила и меѓусебните договори,

3) „интервал за порамнување“ е временски интервал кој може да изнесува 15, 30 или 60 минути, во кој се врши пресметка на размената на електрична енергија (предавање и испорака) и/или системски услуги,

4) „период на испорака“ е специфициран временски период во кој се испорачуваат физичките количини на електрична енергија,

5) „период на порамнување“ е период за кој се врши пресметка на трансакцијата на пазарот, вклучувајќи ја и пресметката на отстапувањата, и претставува основа за плаќање,

6) „точка на испорака“ е физичка точка во која електричната енергија се испорачува од електропреносната мрежа, вклучувајќи ја и интерконекцијата со соседните електроенергетски системи,

7) „точка на прием“ е физичка точка во која електричната енергија се внесува во електропреносната мрежа, вклучувајќи ја и интерконекцијата со соседните електроенергетски системи,

8) „трговски интервал“ е основен временски интервал за кој се склучени пазарните трансакции.

Кратенки и поими

Член 3

(1) Листа на кратенки кои се користат во овие Правила се:

1) БРУП Барање за регистрација за учесник на пазарот,

2) ЕЕС Електроенергетски систем на Република Македонија,

3) ОЕДС Оператор на електродистрибутивниот систем,

4) ОЕПС Оператор на електропреносниот систем,

5) ОПЕЕ Оператор на пазарот на електрична енергија,

6) ПЕЕ Производител на електрична енергија,

7) ППЕЕ Повластен производител на електрична енергија,

8) ППЕЕПТ Повластен производител на електрична енергија со повластена тарифа,

9) РКЕ Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги на Република Македонија,

10) РУП Регистар на учесниците на пазарот на билатерални договори.

(2) Општо прифатени поими (конвенции) во овие Правила се:

1) ОЕПС и ОЕДС го вршат мерењето на количините на електрична енергија во точките на прием и во точките на испорака, вклучувајќи ги и мерењата на електрична енергија на интерконективните далеководи со соседните електроенергетски системи,

2) сите времиња се однесуваат на временската зона (СЕТ) GMT+1, независно од тоа дали станува збор за зимски или летен период на сметање на времето,

3) активната моќност се изразува во MW со три децимални места, освен во номинациите на прекуграничните физички распореди, каде се употребуваат целобројни вредности,

4) електричната енергија се изразува во MWh со три децимални места,

5) сите парични (финансиски) трансакции се дефинираат и се претставуваат во денари,

6) диспечерскиот интервал може да изнесува 15, 30 или 60 минути, врз основа на одлука на ОЕПС во согласност со меѓународните стандарди и мултилатералните договори. ОЕПС ги известува сите заинтересирани страни за промена на времетраењето на диспечерскиот интервал најмалку шест месеци пред стапувањето во сила на промената,

7) трговскиот интервал може да изнесува 15, 30 или 60 минути, врз основа на одлука на ОЕПС во соработка со ОПЕЕ во согласност со меѓународните стандарди и мултилатералните договори. ОЕПС ги известува сите заинтересирани страни за промена на времетраењето на трговскиот интервал најмалку шест месеци пред стапувањето во сила на промената,

8) пресметковниот интервал (интервал за порамнување) може да изнесува 15, 30 или 60 минути, врз основа на одлука донесена од ОЕПС, во согласност со меѓународните стандарди и мултилатералните договори. ОЕПС ги известува сите заинтересирани страни за промена на времетраењето на пресметковниот интервал најмалку шест месеци пред стапувањето во сила на промената,

9) диспечерскиот, трговскиот и пресметковниот интервал мора да бидат истовремено меѓусебно усогласени,

10) пресметковниот период изнесува еден календарски месец.

II. РЕГИСТРАЦИЈА НА УЧЕСНИЦИ НА ПАЗАРОТ

Учесници на пазарот

Член 4

(1) Учесници на пазарот се:

- 1) производителите на електрична енергија,
- 2) трговците со електрична енергија,
- 3) снабдувачите со електрична енергија,
- 4) потрошувачите на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот согласно Член 8 од овие Правила,

- 5) операторот на електропреносниот систем,
- 6) операторот на електродистрибутивниот систем,
- 7) операторот на затворениот електродистрибутивен систем, и

8) операторот на пазарот на електрична енергија.

(2) Учесниците на пазарот, освен учесникот од став (1), точка 4) на овој член, потребно е да имаат лиценца издадена од РКЕ, односно да имаат решение за упис во регистарот на странски трговци и снабдувачи со електрична енергија кој го води РКЕ.

Производител на електрична енергија

Член 5

(1) ПЕЕ во согласност со издадената лиценца, врши продажба на произведената електрична енергија на сите учесници на пазарот на електрична енергија во Република Македонија и во странство и/или системски услуги на ОЕПС односно ОЕДС во земјата, како и во странство.

публика Македонија и во странство и/или системски услуги на ОЕПС односно ОЕДС во земјата, како и во странство.

(2) ППЕЕПТ ја продава произведената електрична енергија единствено на ОПЕЕ.

(3) ПЕЕ, со исклучок на ППЕЕ, купува електрична енергија од трговци, снабдувачи, други ПЕЕ и на организираниот пазар на електрична енергија, со цел да го оптимизира своето производство и ги минимизира трошоците во работењето.

(4) ПЕЕ од обновливи извори на енергија приклучен на електродистрибутивна мрежа може да биде претставен на пазарот на електрична енергија од виртуелен производител на електрична енергија.

(5) Учесниците на пазарот од Член 4 став (1), точка 1) и точка 3) од овие Правила, можат да имаат функција на виртуелен производител на електрична енергија и тие се БОС за ПЕЕ од обновливи извори на енергија приклучени на електродистрибутивна мрежа кои ги претставуваат на пазарот на електрична енергија.

Трговец со електрична енергија

Член 6

(1) Трговецот со електрична енергија купува електрична енергија од ПЕЕ, снабдувач, друг трговец, организираниот пазар на електрична енергија или од странство.

(2) Трговецот со електрична енергија ја продава електричната енергија на други трговци, снабдувачи, ПЕЕ, ОЕПС, ОЕДС, потрошувачите на електрична енергија што ги исполнуваат условите за самостојно учество на пазарот, организираниот пазар на електрична енергија или ја продава во странство.

(3) Трговецот со електрична енергија до ОЕПС и ОПЕЕ навремено доставува информации за количините на електрична енергија, соодветните временски распореди од сите договори за купопродажба на електрична енергија, како и од договорите за прекугранични трансакции преку електропреносната мрежа, во согласност со овие Правила и Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети.

(4) Трговецот со електрична енергија во случаите кога врши прекугранични трансакции на електрична енергија, за електричната енергија за која се обврзал да ја испорача на своите потрошувачи, закупува прекуграничен електропреносен капацитет, во согласност со Правилата за доделување на прекугранични преносни капацитети.

Снабдувач на електрична енергија

Член 7

(1) Снабдувачот со електрична енергија купува електрична енергија од ПЕЕ, друг снабдувач, трговец, организираниот пазар на електрична енергија или од странство.

(2) Снабдувачот со електрична енергија може да ја продаде електричната енергија на своите потрошувачи, други снабдувачи, трговци, ПЕЕ, организираниот пазар на електрична енергија, ОЕПС и ОЕДС.

(3) Снабдувачот со електричната енергија кој се обврзал да испорача електрична енергија го обезбедува неопходниот капацитет за пренос и/или дистрибуција од соодветните оператори.

(4) Универзалниот снабдувач набавува електрична енергија по пазарни услови со избор на најповолна понуда, во согласност со правилата со кои се уредува набавката на електрична енергија од страна на универзалниот снабдувач.

(5) Универзалниот снабдувач може да ги продава вишоците од набавената електрична енергија на организираниот пазар на електрична енергија на транспарентен и недискриминаторен начин, со цел да го оптимизира своето работење.

(6) Снабдувачот со електрична енергија во краен случај, во случај утврдени во закон, продава електрична енергија, на сите потрошувачи кои не се домакинства и мали потрошувачи, по цени утврдени во согласност со Тарифниот систем за продажба на електрична енергија на потрошувачите кои ги снабдува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај, кои ги објавува и ажурира на својата веб страница најмалку еднаш месечно.

Потрошувач на електрична енергија

Член 8

Потрошувачите кои се приклучени на 110kV или повисоко напонско ниво можат самостојно да учествуваат на пазарот, односно да купуваат електрична енергија од ПЕЕ, снабдувач, трговец со електрична енергија, организираниот пазар на електрична енергија или од снабдувач или трговец со електрична енергија од друга држава, која пристапила кон сите важечки меѓународни договори во областа на електричната енергија кои Република Македонија ги има ратификувано, доколку таквиот снабдувач или трговец на електрична енергија ги почитува прописите и правилата донесени врз основа на Законот за енергетика.

Оператор на електропреносниот систем

Член 9

(1) ОЕПС набавува:

1) системски услуги за балансирање на електропреносниот систем, согласно Правилата за балансирање на електроенергетскиот систем, и

2) електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа, и електрична енергија за сопствени потреби, со цел да се обезбеди сигурно и доверливо функционирање на електропреносниот систем, по пазарни услови, на транспарентен и недискриминаторен начин, согласно Правилата за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем.

(2) ОЕПС може да го продаде вишокот на електрична енергија набавен за покривање на загубите во електропреносната мрежа, на организираниот пазар на електрична енергија или на пазарот на балансна енергија и за секоја таква продажба ја известува РКЕ.

(3) ОЕПС учествува на регионалниот пазар на балансна енергија.

(4) ОЕПС, со цел да се обезбеди сигурно и доверливо функционирање на електропреносниот систем, на пазарот за електрична енергија набавува и продава електрична енергија за компензација.

Оператор на електродистрибутивен систем

Член 10

(1) ОЕДС:

1) обезбедува системски услуги, и

2) набавува електрична енергија за покривање на загубите во електродистрибутивната мрежа по пазарни услови на транспарентен, недискриминаторен и конкурентен начин во согласност со Правилата за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електродистрибутивниот систем.

(2) ОЕДС може да го продаде вишокот на електрична енергија на организираниот пазар на електрична енергија со цел да ја оптимизира набавката на електрична енергија за покривање на загубите во електродистрибутивниот систем.

Набавки од страна на ОЕПС и ОЕДС

Член 11

(1) ОЕПС, односно ОЕДС, најмалку еднаш годишно организира повик за набавките од Член 9, односно Член 10 од овие Правила, врз основа на правила и критериуми претходно одобрени од РКЕ.

(2) ОЕПС и ОЕДС најдоцна 60 дена пред почетокот на постапката за набавка, ги доставуваат правилата и критериумите, според кои се вршат набавките од став (1) на овој член, до РКЕ заради одобрување.

(3) РКЕ во рок од 20 дена од денот на приемот ги одобрува правилата и критериумите од став (2) на овој член.

(4) По исклучок од став (2) на овој член, ако ОЕПС или ОЕДС предвидуваат набавките од став (1) на овој член да ги вршат по претходно одобрените правила и критериуми, за тоа ја известуваат РКЕ најмалку 15 дена пред почетокот на постапката за набавка.

Оператор на пазар на електрична енергија

Член 12

(1) ОПЕЕ врши:

1) пресметка на дебалансите на балансно одговорните страни и предлог пресметка за трошокот за дебалансите согласно мерењето на електрична енергија, активирани количини на услугите за балансирање за секој давател на услуга за балансирање, цената на порамнување и конечниот дневен распоред добиени од ОЕПС и ОЕДС,

2) навремено доставување до ОЕПС на сите информации потребни за изработка на конечните дневни распореди за купување и продажба на електрична енергија во Република Македонија,

3) водење на евиденција на сите договори за учество на пазарот склучени со учесниците на пазарот на електрична енергија,

4) водење на евиденција на сите договори за формирање на балансни групи склучени помеѓу учесниците на пазарот на електрична енергија и ОПЕЕ,

5) изработка на дневен пазарен план,

6) објавување на информации кои се неопходни за непречено организирање и управување на пазарот,

7) обезбедување на потребните услуги за снабдувачот со електрична енергија во краен случај, заради соодветно задоволување на потребите на неговите потрошувачи, и

8) склучување на договори за откуп и продажба, како и преземање на балансна одговорност за произведената електрична енергија од ППЕЕПТ, во согласност со овие Правила.

(2) ОПЕЕ не смее да тргува со електрична енергија, освен во случај на тргување со електрична енергија произведена од ППЕЕПТ.

(3) ОПЕЕ соработува со операторите на пазарите на електрична енергија на други земји и сите регионални и меѓународни организации и асоцијации.

(4) ОПЕЕ обезбедува доверливост на деловните податоци кои учесниците на пазарот на електрична енергија му ги доставуваат.

III. Регистрација за учество на пазарот

Член 13

(1) Лицата од Член 4 став (1) од овие Правила, со исклучок на ОПЕЕ, се регистрираат за учество на пазарот во согласност со овие Правила.

(2) Со регистрацијата од став (1) на овој член, сите лица се стекнуваат со правото да учествуваат на пазарот на билатерални договори во согласност со овие Правила.

Постапка за регистрација за учество на пазарот**Член 14**

(1) Постапката за регистрација за учество на пазарот започнува со поднесување на БРУП до ОПЕЕ, потпишано од лицето овластено за застапување и заверено од барателот.

(2) ОПЕЕ го изработува образецот за БРУП од став (1) на овој член, и по претходно одобрување од РКЕ, го објавува на својата веб-страница.

(3) Пред да го поднесе барањето од став (1) на овој член, барателот ја уредува својата балансна одговорност согласно со Правилата за балансирање.

(4) Барателот од став (1) на овој член кон БРУП, ги доставува во оригинал или копија на оригиналот заверена на нотар, следниве документи:

1) тековна состојба издадена од Централниот регистар на Република Македонија,

2) информација за економско финансиската состојба, издадена од страна на Централниот регистар на Република Македонија,

3) лиценца за вршење на енергетска дејност или решение за упис во регистарот на странски трговци и снабдувачи на електрична енергија, освен ако БРУП поднесува потрошувач,

4) потврда за издадена ЕИС од ОЕПС,

5) уверение од Управата за јавни приходи за платени даноци и други јавни давачки пропишани со закон,

6) потврда дека не е отворена постапка за стечај или ликвидација,

7) примерок од договорот за регулирана балансна одговорност склучен со ОЕПС или изјава за превземена балансна одговорност од страна на друг учесник на пазарот кој претходно ја има регулирано балансната одговорност, односно е впишан во регистарот на БОС од страна на ОЕПС, и

8) изјава за веродостојност на барањето и дадените податоци, потпишана од лицето овластено за застапување на барателот.

(5) Документите од став (3), точка 1), 2), 5) и 6) на овој член не треба да бидат постари од 30 дена.

(6) Доколку барателот не поседува ЕИС, кон БРУП од став (1) поднесува и барање за доделување на ЕИС, а ОПЕЕ, по службена должност во негово име ја спроведува постапката за барање до ОЕПС за издавање на ЕИС за барателот.

Дигитален сертификат**Член 15**

(1) Овластеното лице на барателот од Член 14 од овие Правила користи квалификуван дигитален сертификат издаден од регистриран издавач на сертификат.

(2) Листата со регистрирани издавачи на сертификати е објавена на веб-страницата на ОПЕЕ.

Нецелосно барање**Член 16**

(1) Ако ОПЕЕ утврди дека БРУП е нецелосно, во рок од седум работни дена од приемот на БРУП, го известува барателот и му определува рок од 15 дена да ја доуреди потребната документација во согласност со Член 14 од овие Правила.

(2) Ако барателот не ја доуреди потребната документација во рокот определен од став (1) на овој член, ОПЕЕ донесува решение за отфрлање на БРУП.

(3) Барателот во рок од 15 дена од денот на приемот на решението од став (2) на овој член, може да достави приговор до РКЕ.

Потпишување на договор за условите и начинот за учество на пазар**Член 17**

(1) Ако ОПЕЕ утврди дека БРУП од Член 14 од овие Правила е целосно, во рок од седум работни дена од денот на поднесување на БРУП го известува барателот за уредноста и му доставува потпишан Договор за условите и начинот за учество на пазарот во четири примероци.

(2) Договорот од став (1) на овој член содржи:

1) права и обврски на барателот,

2) права и обврски на ОПЕЕ, и

3) времетраење на договорот.

(3) Барателот во рок од три работни дена од приемот го потпишува договорот и два примерока од потпишаниот договор доставува до ОПЕЕ.

(4) Ако барателот не достави потпишан договор во рокот од став (3) на овој член, ОПЕЕ смета дека БРУП е повлечено.

(5) Ако не биде потпишан договор за учество на пазарот на електрична енергија помеѓу барателот и ОПЕЕ од причината наведена во став (4) на овој член, истиот барател во рок не покус од 60 денови може да започне нова процедура согласно Член 14 од овие Правила.

Запишување во регистар на учесници на пазар**Член 18**

(1) По склучување на Договорот од Член 17 став (3) од овие Правила, ОПЕЕ донесува решение за упис на барателот во РУП.

(2) Со денот на уписот во РУП, Барателот се стекнува со својство на регистриран учесник на пазарот.

(3) ППЕЕПТ се запишуваат во РУП по склучувањето на Договорот за откуп на електрична енергија со ОПЕЕ.

(4) Учесникот на пазарот во рок од три работни дена од денот на уписот во РУП, до операторот на соодветниот систем, доставува барање за дефинирање на виртуелна мерна точка со соодветен ID број, за сите мерни точки во кои ќе се врши испорака и/или преземање на електрична енергија.

(5) Учесникот на пазарот во рок од три работни дена по добивањето на ID бројот за виртуелната мерна точка од став (4) на овој член, до ОПЕЕ го доставува документот добиен од операторот на соодветниот систем.

(6) Учесникот на пазарот не може да отпочне со трансакции на пазарот се додека во РУП не бидат запишани ID броевите на виртуелните мерни точки.

Известување за нов учесник**Член 19**

На денот на запишување во РУП, ОПЕЕ ги известува ОЕПС и ОЕДС за учесникот на пазарот кој се стекнал со право за учество на пазарот.

Регистар на учесници на пазарот**Член 20**

(1) ОПЕЕ го води и одржува РУП и го објавува на својата веб-страница.

(2) РУП особено ги содржи следниве податоци за учесниците на пазарот:

1) назив и седиште на учесникот на пазарот и лице овластено за застапување,

2) својството на учесникот на пазарот, во согласност со Член 4 од овие Правила,

3) статус на учесникот на пазарот,

4) датум на упис во РУП,

- 5) ЕИС на учесникот, и
6) ID броеви на виртуелните мерни точки кои му припаѓаат на учесникот на пазарот.

Повлекување од пазарот на учесник на пазарот

Член 21

(1) Ако учесникот на пазарот сака да го прекине своето учество на пазарот, до ОПЕЕ доставува Барање за повлекување од пазарот, во кое го наведува датумот и времето од кога планира да се повлече од пазарот.

(2) Датумот од став (1) на овој член не може да биде покус од 30 дена од денот на поднесување на барањето.

(3) Барателот во рок од 30 дена пред поднесување на барањето од став (1) на овој член ги известува сите учесници на пазарот со кои има склучено договор за купопродажба на електрична енергија како и своите потрошувачите со кои има склучено договор.

(4) Ако барателот од став (1) на овој член е БОС, кон барањето од став (1) на овој член потребно е да достави доказ издаден од ОЕПС дека останатите членови на балансната група го уредице прашањето за својата балансна одговорност.

(5) ОПЕЕ, во рок од 30 дена од приемот на барањето од став (1) на овој член, донесува решение за бришење на учесникот на пазарот од РУП и веднаш го објавува на својата веб страница и го доставува до ОЕПС и ОЕДС.

(6) Решението од став (5) на овој член влегува во сила на датумот наведен во барањето или датумот што го одредува ОПЕЕ, со што учесникот на пазарот повеќе нема право да врши физички трансакции.

(7) Со влегување во сила на решението од став (5) на овој член, ОПЕЕ го брише барателот од РУП.

(8) Ако Барателот од став (1) на овој член е снабдувач, ОПЕЕ ги известува универзалниот снабдувач и снабдувачот во краен случај за донесеното решение од став (5) на овој член.

(9) Во случај на одбивање на Барањето од став (1) на овој член, ОПЕЕ донесува одлука за одбивање на барањето во која ги образложува причините за одбивањето.

(10) Против одлука од став (9) на овој член, барателот може да поднесе приговор до РКЕ, во рок од 15 дена од приемот.

Суспензија на учесник на пазарот

Член 22

(1) ОПЕЕ има право да донесе одлука за суспензија на учесник на пазарот доколку учесникот на пазарот:

- 1) постапува спротивно на овие Правила,
- 2) не го почитува договорот потпишан со ОПЕЕ,
- 3) не ги извршува обврските за плаќање во однос на надоместок за користење на пазар и/или дебалансите,
- 4) остане без балансна одговорност.

(2) ОЕПС го известува ОПЕЕ за неплатените обврски за направениот дебаланс од страна на балансно одговорната страна.

(3) ОПЕЕ пред да ја донесе одлуката од став (1) на овој член, му доставува на учесникот на пазарот опомена пред суспензија.

(4) Опомената пред суспензија содржи временски период, не покус од три работни дена и не подолг од 30 дена, во кој учесникот на пазарот треба да ги отстрани причините поради кои му била доставена опомената.

(5) Ако учесникот на пазарот во рокот од став (4) на овој член, докаже дека ги отстранил причините поради која му била доставена опомената, ОПЕЕ донесува решение за повлекување на опомената пред суспензија, кое го доставува до учесникот на пазарот и го објавува на својата веб страница.

(6) Ако во периодот наведен во опомената пред суспензија, учесникот на пазарот не ги отстрани причините поради кои му била доставена истата, ОПЕЕ донесува одлука за суспензија на учесникот на пазарот.

(7) Ако учесникот на пазар е снабдувач, најмалку три дена пред денот на влегување во сила на одлуката од став (6) на овој член, ги известува, своите потрошувачи, снабдувачот во краен случај, универзалниот снабдувач и операторот на системот на којшто е приклучен секој поединечен негов потрошувач.

(8) Во одлука за суспензија се утврдува времетраењето на суспензијата, кое не може да е подолго од шест месеци и се образложуваат причините за донесувањето на одлуката.

(9) Одлуката за суспензија, односно опомената пред суспензија, ОПЕЕ ја објавува на својата веб страница и ја доставува до учесникот на пазарот, ОЕПС и ОЕДС. Одлуката е објавена на веб страница на ОПЕЕ до престанување на суспензијата или до повлекување на опомената пред суспензија.

(10) Учесникот на пазар кој има добиено одлука за суспензија на пазар на електрична енергија не може да врши физички трансакции.

(11) Учесникот на пазарот кој е суспендиран во рок од 15 дена може да достави приговор до РКЕ против Одлуката за суспензија.

(12) Приговорот од став (11) на овој член, не ја одложува суспензијата од пазарот на електрична енергија.

Престанување на договорот за учество на пазарот

Член 23

(1) Договорот за учество на пазарот престанува:

1) по истекување на лиценцата на учесникот на пазарот,

2) по прифатено барање за повлекување од пазарот, 3) доколку ОПЕЕ изрекот суспензија два пати во тек на 18 месеци или вкупно три пати во периодот додека е активен договорот за учество на пазарот на електрична енергија,

4) со бришење на учесникот на пазар од трговскиот регистар или регистарот на други правни лица,

5) доколку потрошувачот престанал да ги исполнува условите за самостојно учество на пазарот,

6) со раскинување од страна на ОПЕЕ, ако учесникот на пазарот:

- при регистрацијата за учество на пазарот на електрична енергија користел лажни податоци,

- во текот на учеството на пазарот доставува неточни или погрешни информации,

- има повторени прекршувања или материјални нарушувања на обврските утврдени со овие Правила.

(2) Учесникот на пазарот без одлагање го известува ОПЕЕ кога врз него е отворена постапка за стечај или ликвидација.

(3) Престанувањето на важење на Договорот за учество на пазарот не го ослободува учесникот на пазарот од финансиски и други материјални обврските кон ОПЕЕ и другите учесници на пазарот кои што ги презел за време на неговото учество на пазарот.

Известување за престанување на Договорот за учество на пазарот

Член 24

(1) ОПЕЕ ги известува ОЕПС, ОЕДС и БОС на балансната група каде што припаѓал учесникот на пазарот, како и самиот учесник на пазар за денот и часот на престанување на Договорот за учество на пазарот.

(2) Ако учесникот на пазар е снабдувач, ОПЕЕ, ги известува и снабдувачот во краен случај и универзалниот снабдувач.

(3) ОПЕЕ на денот на престанување на Договорот за учество на пазарот, донесува решение за бришење на учесник на пазарот од РУП, кое му го доставува на учесникот на пазарот и го објавува на својата веб-страница.

(4) Учесникот на пазарот чиј Договор за учество на пазарот престанал да важи, во рок од 15 дена од денот на известувањето од став (1) на овој член може да достави приговор до РКЕ.

(5) Приговорот од став (4) на овој член, не го одлага извршувањето на решението од став (3) на овој член.

Повторно барање за регистрација за учество на пазарот

Член 25

Учесникот на пазарот на којшто Договорот за учество на пазарот престанал да му важи врз основа на одлука на ОПЕЕ, не може повторно да поднесе барање за регистрација за учество на пазарот пред истекот на шест месеци од влегување во сила на решението од Член 24 став (3) од овие Правила.

Чување на документација

Член 26

ОПЕЕ ја чува целокупната документација, записи и мерните регистри, кои се однесуваат на барател, кога БРУП било одбиено или учесникот на пазарот чиј Договор за учество престанал да важи, најмалку пет години од денот кога барателот го испратил БРУП или од денот кога учесникот на пазарот бил избришан од РУП, освен ако со закон или друг пропис не е поинаку уредено.

IV. ПАЗАР СО БИЛАТЕРАЛНИ ДОГОВОРИ

Евидентирање на билатералните договори

Член 27

(1) Пазарот со билатерални договори ги вклучува договорите директно склучени од учесниците на пазарот, вклучувајќи го и увозот и извозот на електрична енергија.

(2) ОПЕЕ врши администрирање на пазарот на електрична енергија со билатерални договори.

(3) Страните во билатералниот договор ги пријавуваат до ОПЕЕ сите склучени договори како и промени на договорите во тековниот месец, до 15-ти во наредниот месец.

(4) Пријавата за билатерален договор содржи:

- 1) податоци за договорните страни,
- 2) количината на договорената електрична енергија,

и

3) датумот и времето на почетокот и крајот на испораката на електричната енергија што е предмет на билатералниот договор.

(5) ОПЕЕ ја евидентира пријавата за билатералниот договор ако таа е во согласност со став (4) на овој член.

(6) Ако ОПЕЕ утврди дека пријавата на билатералниот договор е нецелосна, во рок од седум работни дена од приемот на пријавата на билатералниот договор, ја известува страната во билатералниот договор, и укажува на недостатоците во пријавата и определува рок за уредување на пријавата.

(7) ОПЕЕ, ОЕПС и ОЕДС обезбедуваат доверливост на комерцијалните и деловните податоци од склучените договори на учесниците на пазарот.

V. ПОВЛАСТЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА СО ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА

Барање за склучување на договор за откуп на електрична енергија

Член 28

(1) ОПЕЕ е балансно одговорна страна за ППЕЕПТ.

(2) ОПЕЕ ја откупува електричната енергија произведена од ППЕЕПТ врз основа на договор за откуп на електрична енергија од ППЕЕПТ.

(3) ППЕЕПТ во рок од пет работни дена од денот на влегување на сила на решението за повластен производител донесено од РКЕ доставува барање до ОПЕЕ за склучување на договор за откуп на електрична енергија, во еден примерок во писмена форма.

(4) Кон барањето од став (3) на овој член, ППЕЕПТ ги доставува следните документи донесени од РКЕ:

- 1) решение за стекнување на статус на ППЕЕПТ, и
- 2) одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија.

(5) Документите од став (4) се доставуваат во оригинал или копија заверена од нотар.

Договор за откуп на електрична енергија

Член 29

(1) ОПЕЕ во рок не подолг од 30 дена од датумот на поднесување на уредното барање од Член 28 став (3) од овие Правила, склучува договор за откуп на електрична енергија од ППЕЕПТ, со важност од денот на влегувањето во сила на одлука за користење на повластена тарифа донесена од РКЕ.

(2) Договорот од став (1) на овој член особено содржи:

- 1) предмет на договорот,
- 2) времетраење на договорот,
- 3) планирање на производството на електрична енергија и доставување на физички распореди во согласност со овие Правила,
- 4) балансна одговорност и трошоци за балансирање,
- 5) мерење на електричната енергија,
- 6) повластена тарифа, пресметка и плаќање,
- 7) инструменти за обезбедување на плаќање,
- 8) казнена камата,
- 9) користење на намалена повластена тарифа на електрична енергија за повластениот производител што користи фосилни горива,
- 10) пренос на договорните права и обврски,
- 11) начин на разрешување на спорови,
- 12) виша сила и последици од виша сила,
- 13) начин на известување помеѓу договорните страни,
- 14) доверливост на податоци,
- 15) престанување на договорот, и
- 16) други елементи.

(3) ППЕЕПТ има право да го раскине договорот од став (1) пред истекот на рокот за кој што е склучен договорот и во тој случај го губи статусот на повластен производител, без право повторно да се стекне со тој статус.

(4) РКЕ го изработува образецот на договорот од став (1) на овој член кој се објавува на веб страницата на РКЕ и ОПЕЕ.

Фактура за испорачаната електрична енергија

Член 30

ППЕЕПТ, врз основа на мерењата од страна на операторот на соодветниот систем на кој е приклучена електроцентралата, доставува фактура за испорачаната електрична енергија за календарски месец до ОПЕЕ и износот за плаќање го изразува во денари според средниот курс на еврото објавен од НБРМ на последниот работен ден во календарскиот месец за кој се однесува фактурата.

Продажба на откупената електрична енергија

Член 31

(1) Откупената електрична енергија од Член 28 од овие Правила, ОПЕЕ ја продава на снабдувачите и трговците со електрична енергија и ПЕЕ коишто продаваат електрична енергија на потрошувачите.

(2) Снабдувачите и трговците од став (1) од ОПЕЕ секој ден откупуваат количина на електрична енергија произведена од ППЕЕПТ, соодветно на учеството на најавите за потребите од електрична енергија на нивните потрошувачи во вкупните предвидени потреби на потрошувачите на електрична енергија во Република Македонија.

(3) Цената по која ОПЕЕ ја продава електричната енергија на снабдувачите, трговците и ПЕЕ се пресметува на крајот од месецот како просечна цена по која ОПЕЕ ја откупил електричната енергија од ППЕЕПТ, зголемена за трошоците за балансирање и потребните системски услуги поврзани со работата на ППЕЕПТ, и номинираните количини на електрична енергија од ППЕЕПТ, направени во истиот месец.

(4) Упатството за пресметка на месечно ниво на трошоците и тарифите за откуп на електрична енергија од ППЕЕПТ дадено во Прилог 1, кој е составен дел на овие Правила, особено содржи:

1) пресметка на просечна цена по која ОПЕЕ ја откупил електричната енергија од ППЕЕПТ,

2) пресметка на просечна цена по која ОПЕЕ ја продава електричната енергија на снабдувачите, трговците и ПЕЕ,

3) пресметка на просечна тарифа за откуп на електрична енергија од ППЕЕПТ, по која снабдувачите и трговците фактурираат на потрошувачите,

4) пресметка на процентуалното учество на електричната енергија произведена од ППЕЕПТ, и

5) рокови на објавување на пресметките.

Прелиминарни прогнози на потрошувачката и прелиминарни прогнози на производството на електрична енергија

Член 32

(1) ОПЕЕ, врз основа на прогнозите за потрошувачката на електрична енергија во целиот ЕЕС, изготвени во соработка со ОЕПС и предвиденото производство на електрична енергија од ППЕЕПТ, изготвува и на својата веб страница објавува прелиминарни прогнози на потрошувачката и прелиминарни прогнози на производството на електрична енергија за календарскиот месец.

(2) Прелиминарните прогнози од став (1) на овој член, ОПЕЕ ги објавува најдоцна 15 дена пред почетокот на календарскиот месец.

(3) ОПЕЕ, врз основа на прогнозите за потрошувачката на електрична енергија во целиот ЕЕС, изготвени во соработка со ОЕПС и предвиденото производство на електрична енергија од ППЕЕПТ, изготвува и на својата веб страница објавува прелиминарни часовни прогнози на потрошувачката и прелиминарни часовни прогнози на производството на електрична енергија седем дена пред денот на физичката испорака на ЕЕС.

(4) ОПЕЕ изготвува конечни часовни прогнози за потрошувачката на електрична енергија во ЕЕС и прогнозираното часовно производство од ППЕЕПТ и ги објавува на својата веб страница најдоцна до 10 часот еден ден пред рокот за доставување на физичките распореди, утврден во Правилата за балансирање.

(5) Со објавените конечни прогнози од став (4) на овој член се прикажува процентот на учество на произведената електрична енергија од ППЕЕПТ во вкупната потрошувачка и истиот служи за определување на конечните часовни количини кои треба да ги откупат трговците, снабдувачите и ПЕЕ од ППЕЕПТ од Член 31 од овие Правила за секој номиниран MW за потребите на потрошувачите.

(6) Податоците за конечните прогнози од став (4), процентот од став (5) и конечните часовни количини кои треба да ги откупат трговците, снабдувачите и ПЕЕ по номиниран MW, се објавуваат за секој ден од месецот.

Физички распоред за ППЕЕПТ

Член 33

(1) ППЕЕПТ со инсталиран капацитет поголем или еднаков на 10 MW има обврска до ОПЕЕ да доставува податоци за планираното производство на електрична енергија за секој трговски интервал, според рокови и обрасци утврдени со постапките за доставување, усогласување и верификација на доставените физички распореди кои ги објавува ОЕПС на својата веб страница.

(2) ППЕЕПТ со инсталиран капацитет помал од 10 MW немаат обврска за доставување на физички распореди, но имаат обврска до ОПЕЕ да доставуваат планирани распореди на очекуваното производство.

(3) ОПЕЕ до ОЕПС доставува збирен физички распоред за сите ППЕЕПТ.

VI. ПАЗАРЕН ПЛАН

Член 34

ОПЕЕ врз основа на конечните физички распореди го изработува дневниот пазарен план и му го доставува на ОЕПС.

**VII. ПРЕСМЕТКИ И ПЛАЌАЊА НА ПАЗАРОТ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА****Член 35**

Врз основа на физичките распореди од конечниот дневен распоред ОПЕЕ, за секој календарски месец, изготвува известувања во кои се содржани информациите за потврдените трансакции за секој трговски интервал во месецот и известувањата ги доставува до сите учесници на пазарот, најдоцна три работни дена по истекот на календарскиот месец.

Член 36

(1) Учесниците на пазарот, освен потрошувачите и ППЕЕПТ, се должни најдоцна до шестиот работен ден во секој календарски месец до ОПЕЕ, врз основа на податоците од Член 35 од овие Правила, да го достават Образецот за физички трансакции, изготвен од ОПЕЕ и објавен на неговата веб - страница.

(2) Врз основа на доставениот образец од став (1) на овој член, ОПЕЕ издава Потврда за физички трансакции на образец изготвен од ОПЕЕ и објавен на неговата веб - страница.

(3) При продажба на електрична енергија произведена во Република Македонија, снабдувачите или трговците кои продаваат електрична енергија на снабдувачи или трговци се должни да ги известат за нејзино потекло.

VIII. XII. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ**Времено престанување на функционирањето
на пазарот****Член 37**

(1) Кога со одлука е прогласена електроенергетска кризна состојба, или кризна состојба прогласена во согласност со закон или доколку ЕЕС се доведе во состојба на висок оперативен ризик, функционирањето на пазарот може делумно или целосно да се суспендира.

(2) Во случаите од став (1) на овој член, ОЕПС презема една или комбинација од следниве мерки:

1) отстапување од конечниот дневен распоред,

2) побара враќање во погон на одредени производни единици или мрежна опрема, кои се надвор од погон поради постоечките распореди на диспечирање или поради краткорочни планирани одржувања,

3) искористување на можните капацитети за дополнително користење на производните единици кои се во погон.

(3) Во смисла на овие Правила како висок оперативен ризик на ЕЕС се смета работа на системот дефинирана во Мрежните правила за пренос.

(4) ОПЕЕ најдоцна 24 часа од преземање на некоја од мерките од став (2) на овој член на својата веб страна ги објавува причините за делумната или целосна суспензија кои остануваат достапни се до целосното укинување на суспензијата.

Член 38

(1) ОЕПС има право во случај на виша сила да ги суспендира, во целост или делумно, одделни трансакции на пазарот.

(2) Во случај на виша сила, учесниците на пазарот ги следат инструкциите и корекциите на одобрените физички распореди од страна на ОЕПС.

Ивестување и објавување**Член 39**

ОЕПС најдоцна до 10:00 часот, на својата веб страна ги објавува следните информации за претходниот ден:

1) збирни податоци за производство и потрошувачка на електрична енергија во ЕЕС,

2) ограничувањата во ЕЕС,

3) информациите за работата, сигурноста и адекватноста на ЕЕС и

4) други информации поврзани со работата на ЕЕС што не се од доверлив карактер.

IX. Преодни и завршни одредби**Член 40**

(1) РКЕ го донесува образецот на Договорот за откуп на електрична енергија од повластените производители од Член 29 од овие Правила, во рок од 60 дена од денот на влегување во сила на овие Правила.

(2) ОПЕЕ донесува:

1) Образец БРУП од Член 14 од овие Правила, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овие Правила, и

2) Образец и Потврда од Член 36 од овие Правила, во рок од 30 дена од денот на влегување во сила на овие Правила.

Член 41

(1) Со денот на отпочнување на примената на овие Правила престануваат да важат Правилата за пазар на електрична енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.38/14, 42/14, 57/14, 194/14, 190/16, 80/17, 172/17, 197/17 и 115/18).

(2) Овие Правила влегуваат во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применуваат со денот на примена на Правилата за балансирање.

Бр. 01-1773/1

11 септември 2018 година
Скопје

Претседател,
Марко Бислимоски, с.р.

ПРИЛОГ 1: УПАТСТВО ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ППЕЕПТ НА СНАБДУВАЧИ, ТРГОВЦИ И ПЕЕ КОИ СНАБДУВААТ ПОТРОШУВАЧИ

1. ВОВЕД

Во ова упатство се содржани чекорите со кои е овозможена распределбата на електричната енергија произведена од ППЕЕПТ на снабдувачи, трговци и ПЕЕ кои снабдуваат потрошувачи, согласно Законот за енергетика и Правилата за пазар на електрична енергија.

Секој снабдувач, трговец или ПЕЕ кој продава електрична енергија на потрошувач има обврска да откупи електрична енергија произведена од ППЕЕПТ согласно неговиот удел во снабдувањето на потрошувачите. За таа цел, снабдувачот, трговецот или ПЕЕ треба да склучи билатерален договор (**анекс на постоечкиот договор**) за купување на електричната енергија од ППЕЕПТ.

2. ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГНОЗИ

ОПЕЕ на својот веб сајт, <https://opee.mepso.com.mk/>, објавува:

- (1) Прелеминарни месечни прогнози за вкупното месечно производството на електрична енергија од ППЕЕПТ;
- (2) Прелеминарни месечни прогнози за вкупната месечна потрошувачка на електрична енергија во Република Македонија;
- (3) Прелиминарни часовни прогнози за производството на електрична енергија произведена од ППЕЕПТ;
- (4) Прелиминарни часовни прогнози за потрошувачката на електрична енергија за денот D, седум дена однапред;
- (5) Коефициент за учество на енергијата произведена од ППЕЕПТ кој се добива врз основ на претходните податоци.

Коефициентот помножен со вкупната најава за продажба и снабдување на секој трговец, снабдувач и ПЕЕ што врши продажба односно снабдување на потрошувачи, ја определува количината на електрична енергија произведена од ППЕЕПТ која треба да ја откупи од ОПЕЕ. Оваа прогноза е прелиминарна и не е обврзувачка.

На *слика 1 од пример 1* е даден изгледот на прелиминарната прогноза.

Пример 1. Прелиминарна прогноза за денот 01.01.2015 година, се објавува на 25.12.2014 година

ПРЕЛИМИНАРНА ПРОГНОЗА ЗА УЧЕСТВО НА ППЕЕ		Планирано Производство од ППЕЕ	Планирана Потрошувачка	Учество во % од конзумент	Учество по MWh
Дата	Час	315.887	24,782		
01.01.2015	1	12.953	1,026	1.3%	0.013
01.01.2015	2	12.893	915	1.4%	0.014
01.01.2015	3	12.878	834	1.5%	0.015
01.01.2015	4	12.877	794	1.6%	0.016
01.01.2015	5	12.859	791	1.6%	0.016
01.01.2015	6	12.860	816	1.6%	0.016
01.01.2015	7	12.888	903	1.4%	0.014
01.01.2015	8	13.058	949	1.4%	0.014
01.01.2015	9	13.614	1,016	1.3%	0.013
01.01.2015	10	14.263	1,062	1.3%	0.013
01.01.2015	11	14.297	1,079	1.3%	0.013
01.01.2015	12	14.126	1,081	1.3%	0.013
01.01.2015	13	14.067	1,078	1.3%	0.013
01.01.2015	14	13.387	1,074	1.2%	0.012
01.01.2015	15	12.737	1,069	1.2%	0.012
01.01.2015	16	12.328	1,081	1.1%	0.011
01.01.2015	17	12.415	1,142	1.1%	0.011
01.01.2015	18	13.085	1,168	1.1%	0.011
01.01.2015	19	13.098	1,154	1.1%	0.011
01.01.2015	20	12.997	1,138	1.1%	0.011
01.01.2015	21	13.074	1,113	1.2%	0.012
01.01.2015	22	12.922	1,090	1.2%	0.012
01.01.2015	23	12.999	1,201	1.1%	0.011
01.01.2015	24	13.212	1,208	1.1%	0.011

Табела 1 - Прелиминарна прогноза за денот D

3. КОНЕЧНИ ПРОГНОЗИ

ОПЕЕ на својот веб сајт, <https://opee.mepso.com.mk/>, објавува:

- (1) **Конечни** часовни прогнози за производството на електрична енергија произведена од ППЕЕПТ;
- (2) **Конечни** часовни прогнози за потрошувачката на електрична енергија за денот D, два дена однапред, најдоцна до 10 часот;
- (3) Коефициент за учество на енергијата произведена од ППЕЕПТ добиен врз основа на конечните часовни прогнози за производство на електрична енергија од ППЕЕПТ и потрошувачката на електрична енергија.

Коефициентот помножен со вкупната најава за продажба и снабдување на секој трговец и снабдувач што врши снабдување или продажба на потрошувачи, ја определува количината на електрична енергија произведена од ППЕЕПТ која треба да ја откупи од ОПЕЕ. **Оваа прогноза е конечна и обврзувачка.**

На сликата 2 од примерот 2 е даден изгледот на прелиминарната прогноза.

Пример 2. Конечна прогноза за денот 01.01.2015 година, се објавува на 30.12.2014 година

КОНЕЧНА ПРОГНОЗА ЗА УЧЕСТВО НА ППЕЕ		Планирано Производство од ППЕЕ	Планирана Потрошувачка	Учество во % од конзумот	Учество по MWh
Дата	Час	315.887	24,782		
01.01.2015	1	12.953	1,026	1.3%	0.013
01.01.2015	2	12.893	915	1.4%	0.014
01.01.2015	3	12.878	834	1.5%	0.015
01.01.2015	4	12.877	794	1.6%	0.016
01.01.2015	5	12.859	791	1.6%	0.016
01.01.2015	6	12.860	816	1.6%	0.016
01.01.2015	7	12.888	903	1.4%	0.014
01.01.2015	8	13.058	949	1.4%	0.014
01.01.2015	9	13.614	1,016	1.3%	0.013
01.01.2015	10	14.263	1,062	1.3%	0.013
01.01.2015	11	14.297	1,079	1.3%	0.013
01.01.2015	12	14.126	1,081	1.3%	0.013
01.01.2015	13	14.067	1,078	1.3%	0.013
01.01.2015	14	13.387	1,074	1.2%	0.012
01.01.2015	15	12.737	1,069	1.2%	0.012
01.01.2015	16	12.328	1,081	1.1%	0.011
01.01.2015	17	12.415	1,142	1.1%	0.011
01.01.2015	18	13.085	1,168	1.1%	0.011
01.01.2015	19	13.098	1,154	1.1%	0.011
01.01.2015	20	12.997	1,138	1.1%	0.011
01.01.2015	21	13.074	1,113	1.2%	0.012
01.01.2015	22	12.922	1,090	1.2%	0.012
01.01.2015	23	12.999	1,201	1.1%	0.011
01.01.2015	24	13.212	1,208	1.1%	0.011

Табела 2 – Конечна прогноза за денот D

4. ДАВАЊЕ НА НОМИНАЦИИ

Врз основа на конечната прогноза на учеството на енергијата произведена од ППЕЕПТ во потрошувачката на електрична енергија во Република Македонија, снабдувачот, трговецот или ПЕЕ кој снабдува или продава електрична енергија кон потрошувачи треба да достави и номинација за откуп на електрична енергија од ОПЕЕ. За таа цел потребно е збирот од сите номинациите за снабдување и продажба на електрична енергија кон потрошувачи во секој час од денот да го помножи со соодветниот часовен коефициент (процент) објавен во конечната прогноза на учеството на енергијата произведена од ППЕЕПТ во потрошувачката на електрична енергија во Република Македонија за тој ден.

Истото може да биде претставено со формула за пресметка на количината на откупена електрична енергија за секој час од денот, и тоа:

$$TPS_{PP\bar{E}E\bar{P}T} = p[\%] * TPS_{snabduvac, trgovec, PEE} \quad 1$$

каде:

$TPS_{PP\bar{E}E\bar{P}T}$ [MWh] е номинации за набавка на електрична енергија од ППЕЕПТ на часовно ниво;

TPS_{snabduvac, trgovac, PEE} [MWh] е збир на номинациите на снабдувачот/трговецот/ПЕЕ за продажба и снабдување на електрична енергија за потрошувачи во дадениот час. Резултатот се заокружува на три децимални места.

Во пример 3 е дадена пресметката за откупената количина на електрична енергија произведена од ППЕЕПТ за секој час од 01.01.2015 година. Рокот за доставувањето на номинацијата е еден ден пред испораката, односно 31.12.2014 за 01.01.2015 година.

Пример 3 - Изглед на номинациите за првиот час на снабдувач и трговец од иста балансна група за денот 01.01.2015 година.

Inform	Date	A 12/11/2014	B 1/1/2015	C 1/1/2015	D 1/1/2015	E 1/1/2015
out Area		10YMK-MEPSO-8	10YMK-MEPSO-8	10YMK-MEPSO-8	10YMK-MEPSO-8	10YMK-MEPSO-8
in Area		10YMK-MEPSO-8	10YMK-MEPSO-8	10YMK-MEPSO-8	10YMK-MEPSO-8	10YMK-MEPSO-8
out Party		TRGOVEC 0	TRGOVEC 0	TRGOVEC 1	OPEE	OPEE
in Party		TRGOVEC 1	SNABDUVAC 1	REG. POTROSHVAC	TRGOVEC 1	SNABDUVAC 1
Comment						
Balance Responsible Party		XXXX	XXXX	XXXX	XXXX	XXXX
Version		1	1	1	1	1
Control Sum	MWh				Количина на откупена ППЕЕ од трговецот за денот 01.01.2015	Количина на откупена ППЕЕ од снабдувачот за денот 01.01.2015
from	to	Qty	Qty	Qty	Qty	Qty
0:00	0:15	100.000	200.000	101.523	1.523	3.046
0:15	0:30	100.000	200.000	101.523	1.523	3.046
0:30	0:45	100.000	200.000	101.523	1.523	3.046
0:45	1:00	100.000	200.000	101.523	1.523	3.046

Табела 3 – Номинации

- 1) Колоната С претставува продажба кон краен потрошувач;
- 2) Колоната D претставува откупена количина на електрична енергија произведена од ППЕЕПТ од страна на Трговецот кој има најава за продажба од колоната С;
- 3) Колоната Е претставува откупена количина на електрична енергија произведена од ППЕЕПТ од страна на Снабдувачот кој има најава за снабдување од 203,046 MWh.

5. ОБЈАВА НА МЕСЕЧНИ ЦЕНИ И ПРОЦЕНТУАЛНА РАСПРЕДЕЛБА НА ЕНЕРГИЈАТА ОД ППЕЕПТ

ОПЕЕ на својата веб страна, <https://opee.mepso.com.mk/>, објавува месечни просечни цени на електрична енергија произведена од ППЕЕПТ и процентуално учество на електричната енергија произведена од ППЕЕПТ во потрошувачката.

ОПЕЕ најдоцна до петтиот работен ден во месецот ги објавува:

- (1) Просечна цена по која ОПЕЕ ја откупи електричната енергија од ППЕЕПТ;
- (2) Просечна цена по која ОПЕЕ ја продава електричната енергија на снабдувачите, трговците и ПЕЕ;
- (3) Процентуалното учество на електричната енергија произведена од ППЕЕПТ за секој снабдувач, трговец и ПЕЕ поединечно;
- (4) Просечна тарифа за откуп на електрична енергија од ППЕЕПТ по која снабдувачите, трговците и ПЕЕ ќе фактурираат на потрошувачите.

5.1 Пресметка на просечна цена по која ОПЕЕ ја откупил електричната енергија од ППЕЕПТ

Цената по која ОПЕЕ ја откупил електричната енергија од производителите на електрична енергија произведена од ППЕЕПТ (C_{otk}) се пресметува на крајот од месецот на следниот начин:

$$C_{otk} = \frac{P_{trosok}}{E_{proizvedena}} \quad 2$$

каде:

P_{trosok} [den] – претставува вкупен месечен трошок на ОПЕЕ за откуп на електричната енергија произведена од ППЕЕПТ согласно измерените и фактурираните вредности од страна на ППЕЕПТ;

$E_{proizvedena}$ [MWh] – претставува вкупна количина на произведена електрична енергија од страна на ППЕЕ

5.2 Пресметка на просечна цена по која ОПЕЕ ја продава електричната енергија од ППЕЕПТ

Цената по која ОПЕЕ ја продава електричната енергија произведена од ППЕЕПТ (C_{prod}) се пресметува на крајот од месецот на следниот начин:

$$C_{prod} = \frac{P_{trosok} + P_{uram}}{E_{nomprpe}} \quad 3$$

каде:

P_{trosok} [den] – претставува вкупен месечен трошок на ОПЕЕ за откуп на електричната енергија произведена од ППЕЕПТ согласно измерените и фактурираните вредности од страна на ППЕЕПТ;

P_{uram} [den] – претставува трошок за балансирање.

$E_{nomprpe}$ [MWh] – претставува вкупна количина на продадена електрична енергија по номинација, а произведена од страна на ППЕЕПТ

5.3 Пресметка на процентуалното учество на електричната енергија произведена од ППЕЕПТ

Просечното учество на електричната енергија произведена од ППЕЕПТ на месечно ниво се добива како количник од продадената електричната енергија произведена од ППЕЕПТ на снабдувачот/трговецот и вкупната енергија која снабдувачот/трговецот ја снабдува или продава на потрошувач, врз основа на соодветните номинации.

$$P_{PPEE} = \frac{E_{nomprpe}}{E_{nompotros}} * 100 \text{ [%]} \quad 4$$

каде:

$E_{nomprpe}$ [MWh] – електрична енергија произведена од ППЕЕПТ за определен месец, која ОПЕЕ ја продава на одреден снабдувач/трговец

$E_{nompotros}$ [MWh] –електрична енергија која снабдувачот/трговецот/ПЕЕ ја снабдува или продава на потрошувач за определен месец

5.4 Пресметка на просечна тарифа за откуп на енергија по која снабдувачите и трговците ќе фактурираат на потрошувачите

Просечна тарифа за откуп на електрична енергија од ППЕЕПТ по која снабдувачите и трговците ќе фактурираат на потрошувачите C_{tarifa} се пресметува како:

$$C_{tarifa} = \frac{P_{trosok} + P_{uram}}{E_{nomvk}} \quad 5$$

каде:

P_{trosok} [den]– претставува вкупен месечен трошок на ОПЕЕ за откуп на електричната енергија произведена од ППЕЕПТ согласно измерените и фактурираните вредности од страна на ППЕЕПТ;

P_{uram} [den] – претставува трошок за балансирање.

E_{nomvk} [MWh] – претставува вкупна номинирана количина на електрична енергија наменета за снабдување или продажба кон крајни потрошувачи во Република Македонија

ОПЕЕ информацијата за процентуалното учество за секој снабдувач или трговец ја објавува на својот веб сајт најдоцна до петтиот работен ден, за претходниот месец.

* Пример табели- бројките во табелите се од илустративен карактер

Податоци за просечните цени за месец:		
Вкупно произведена електрична енергија од ППЕЕПТ	[MWh]	67515
Просечна цена по која ОПЕЕ ја откупил електричната енергија од ППЕЕПТ	[den/MWh]	7380
Просечна цена по која ОПЕЕ ја продава електричната енергија на снабдувачите и трговците	[den/MWh]	7520
Просечна тарифа за откуп на електрична енергија од ППЕЕПТ	[den/MWh]	123

Табела 4 - Просечни цени

Процентуално учество на енергија произведена од ППЕЕ по снабдувач/трговец за месец: -----								
ФЛУЧР ЕНЕРГИИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје	Роу и Рифајнд Комодитис ДООЕЛ	ГЕН-И ПРОДАЖБА НА ЕНЕРГИЈА ДООЕЛ Скопје	ЕНЕРГИИ СЕРВИСИС ДООЕЛ - Скопје	ЕВН Електроснабдување	ЕНЕРГИИ ДЕЛИВЕРИ СОЛУШНС ЕДС ДОО Скопје	ЕВН МАКЕДОНИЈА Снабдување КС + ДСО	АД ЕЛЕМ Снабдување КС	АД ЕЛЕМ ЕНЕРГЕТИКА ДСО
2,32%	3,09%	2,31%	2,31%	2,34%	2,28%	2,25%	2,32%	2,30%

Табела 5 - Процентуално учество



Службен весник
на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

ISSN 0354-1622



2018173